

ИЗДВОЕНО



25.05.2021 - 09:08

Димитров: Во договорот јасно стои - Бугарија и Македонија имаат заедничка историја



25.05.2021 - 08:00


Толку од сонцето: УХМР најавува невреме - подгответе се за промена



24.05.2021 - 23:54

ФОТО: Страшни слики од сообраќајката во Ѓорче вечерва - нема половина автомобил

## МЗ и ЗНМ: Бесплатен скрининг за новинари и медиумски работници за Ковид-19



Министерството за здравство на барање на Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) во наредните денови ќе организира бесплатен скрининг за новинари и медиумски работници за КОВИД – 19.

Во последниот период новинарите и медиумските работници кои известуваат на терен за активностите на учесниците во предвремените парламентарни избори, поради зголемениот обем на работа, се дополнително изложени на вирусот КОВИД – 19. Освен тоа, во ЗНМ беше пријавено дека во дел од националните медиуми има нови позитивни случаи на

## За Македонија навиваеме!

Нов смарт телевизор и подарок навивачки дрес со A1 Combo



заразени новинари и медиумски работници, но и колеги кои се сомневаат дека се заразени.

Поаѓајќи од тоа, но и од потребата да се даде приоритет на новинарите и медиумските работници ќе се спроведе скрининг во два круга. Во првиот круг ќе бидат опфатени новинари и медиумски работници од информативните програми од поголемите медиуми, со цел да се утврди дали и колку од вработените се заразени. Ова ќе придонесе да се спречи ширење на болеста во овие редакции каде има поголем број на лица кои работат во исто време во ограничен простор. Според првичната проценка целта е да се опфатат најмалку 500 новинари и медиумски работници во првиот круг во период од 3 дена, а во зависност од исходот на ова соодветно ќе се планира временската рамка и начинот на спроведување на скринингот и во вториот круг.

Поголемите редакции ќе добијат подетални информации во текот на утрешниот ден со цел да се направи соодветен распоред за спроведување на скринингот. За останатите помали редакции, дополнително ќе следат информации за скринингот по завршување на првиот круг.

Like 4 Share Tweet Follow @press24mk 7,011 followers

Добивајте вести на Viber

Македонија  
02.07.2020 - 17:33



Редакцијата на Press24 не сноси никаква одговорност за коментарите. Бидејќи се генерираат преку Facebook за нив важат правилата и условите на социјалната мрежа

Recommend Tweet

0 Comments

Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

НАЈЧИТАНО СЕГА

o o

Пролетта ти носи нов iPhone

Земи Credissimo Плус до 80 000 ден. и може да добиеш нов iPhone 11!

credissimo.mk

o o o o o

Простатата те буди ноќе?

Време е да го решиш тоа! Ласерска операција на простата во Србија и Бугарија.

lasermed.rs

МАКЕДОНИЈА



25.05.2021 - 10:21

„Учебници и настава мора да има“ повторно собираат потписи за референдум



25.05.2021 - 10:05

Радев: Приоритет за споделување на вакцините ни е Северна Македонија

25.05.2021 - 08:32

Количините на вакцини постојано се дополнуваат - се зголемува интересот за вакцинација против Ковид-19



ПОПУЛАРНО



ФОТО: Страшни слики од сообраќајката во Ѓорче вечерва - нема половина...



Повеќе повредени во тешка сообраќајка во скопско Ѓорче Петров -...



Џамбаски лут на Путин: Писменоста во Русија дојде од Бугарија



Тешка сообраќајка во Охрид - излетал од патот и се превртел



Османи: Ние можеме да сонуваме дека без Бугарија можеме да успееме

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

- Нелоски: Во Скопје никнуваат згради како наpolitанки  
25.05.2021 - 10:24
- ФОТО: Нивес Целзиус се подготвува за лето- вежбајќи малку фалеше бујните гради да излезат на мегдан  
25.05.2021 - 10:23
- „Учебници и настава мора да има“ повторно собираат потписи за референдум  
25.05.2021 - 10:21
- Додека светот се бори за вакцини во Хонг Конг милион дози против ковид 19 ќе завршат во ѓубре  
25.05.2021 - 10:07
- Радев: Приоритет за споделување на вакцините ни е Северна Македонија  
25.05.2021 - 10:05
- ФОТО: Папараците ги уловија- Џенифер Лопез и Бен Афлек повторно заедно  
25.05.2021 - 10:04
- Без никакво предупредување: Вулканска ерупција во Конго уби најмалку 32 лица- се стравува дека повеќе од 170 деца се водат како исчезнати  
25.05.2021 - 09:57

**Димитров: Во договорот јасно стои - Бугарија и Македонија имаат заедничка историја**

**Познати резултатите од тестот за дорга на евровизискиот победник**

**Османи: Ние можеме да сонуваме дека без Бугарија можеме да успееме**

**Путин: Писменоста во Македонија дојде токму од македонската земја**

**Толку од сонцето: УХМР најавува невреме - подгответе се за промена**

**ФОТО: Страшни слики од сообраќајката во Ѓорче вечерва - нема половина автомобил**

**Тешка сообраќајка во Охрид - излетал од патот и се превртел**

**Нов скандал на Рашковски: Уште еден „патент“ од 100.000 евра фаќа прашина во Владата**

**Повеќе повредени во тешка сообраќајка во скопско Ѓорче Петров - сообраќајот блокиран**

**Само 3 земји во светот имаат поголема ковид смртност од Македонија**

**Џамбаски лут на Путин: Писменоста во Русија дојде од Бугарија**

**Радев од Брисел: Договор со Скопје може да има само ако е усогласен со бугарските црвени линии**

**За 7 дена ќе се збогуваме со маските**

**ФОТО: Погледнете како изгледа италијанскиот пејач без грам шминка**

- **Џамбаски: Македонската нација е создадена во Русија во 1945 година**  
25.05.2021 - 09:49

---

## ИНТЕРВЈУ



Владимир Владимиров: Бугарија ќе добие многу ако јасно и јавно ја признае македонската нација и јазик

---

## СТАВ



Прилог кон дебатата за промена на Деловникот на Собранието